

ОГЛАС БР.01/2020
за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/27 Прва електронска јавна аукција	<p>Пасиште 1322.29 м2, класа 4, К.П.751, И.Л.276, МВ Раваше КО Долно Свиларе 264.458,00</p> <p>Нива 2703.24 м2, класа 5, К.П.700, И.Л.276, МВ Раваше КО Долно Свиларе 513.616,00</p> <p>Нива 6283.53 м2, класа 5, К.П.698, И.Л.276, МВ Раваше КО Долно Свиларе 1.193.871,00</p> <p>Нива 2557.46м2, класа 5, К.П.697, И.Л.276, МВ Раваше КО Долно Свиларе 485.917,00</p> <p>Нива 3551.97м2, класа 4, К.П.697, И.Л.276, МВ Раваше КО Долно Свиларе 710.394,00</p> <p>Нива 2158.3м2, класа 5, К.П.994, И.Л. 276, МВ Нови Ветерник КО Долно Свиларе 410.077,00</p> <p>Нива 3042.35м2, класа 4, К.П.994, И.Л.276, МВ Нови Ветерник КО Долно Свиларе 608.470,00</p> <p>Лозје 2525.08м2, класа 5, К.П.1540, И.Л.276, МВ Модул, КО Долно Свиларе 479.765,00</p> <p>Нива 3431.41м2, класа 5, К.П.701, И.Л.276, МВ Раваше КО Долно Свиларе 651.967,00</p> <p>Пасиште 393.73м2, класа 4, К.П.1534, И.Л.276, МВ Модул, КО Долно Свиларе 78.746,00</p> <p>Нива 601.13м2, класа 6, К.П.2182, И.Л.276, МВ Село КО Долно Свиларе 108.203,00</p> <p>Нива 598.9м2, класа 6, К.П.706, И.Л.276, МВ Нови Ветерник КО Долно Свиларе 107.802,00</p> <p>Нива 631.16м2, класа 6, К.П.1417, И.Л.276, МВ Модул КО Долно Свиларе 113.609,00</p> <p>Лозје 2617.33м2, класа 5, К.П.1537, И.Л.276, МВ Модул, КО Долно Свиларе 497.293,00</p> <p>Нива 485.07м2, класа 6, К.П.1377, И.Л.276, МВ Белушка КО Долно Свиларе 87.313,00</p> <p>Нива 1330.02м2, класа 7, К.П.1397, И.Л.276, МВ Белушка КО Долно Свиларе 226.103,00</p> <p>Пасиште 2751.31м2, класа 4, К.П.696, И.Л.276, МВ Нови Ветерник КО Долно Свиларе 550.262,00</p>	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Сарај, Долно Свиларе на 22.01.2020 г.</p> <p>Јавна аукција: На ден 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279</p>	
ДВИЖНИ СТВАРИ				
2	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/37-13-1 Слободна комерцијална продажба	<p>Автобус комбе PEUGEOT BOXER, PP-3548-AC, 2000 година /</p> <p>ТМВ IVECO, PP-1649-AD, 2001 година /</p>		<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп с.Мажушиште, на 16.01.2020 г. од 10 до 14 ч.</p> <p>Комерцијална продажба: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578</p>
3	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/39-13 Слободна комерцијална продажба	Теглач со седло MAN, PP-5039-AB, 2000 година		
4	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-27/13-11 Слободна комерцијална продажба	ПМВ AUDI 80 МОДЕЛ 90, PP-0498-AB, 1986 година		
5	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/5/1-26/1 Прва електронска јавна аукција	Моторцикл SKUTER - MOPED APRILJA 49, VE-051-BS, 2004 година	30.000,00	<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Велес на ул.8 ми Септември бр.41, на 14.01.2020 г. од 10 до 14 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578</p>
6	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/28 Прва електронска јавна аукција	<p>ПМВ PEUGEOT KOMBI, BREK KOM, SK-291-OV, 1998 година 92.250,00</p> <p>ПМВ LADA NIVA, SK-924-TU, 1999 година 98.400,00</p> <p>ПМВ SEAT INCA 1.9 SD VAN, SK-064-MT, 2001 година 123.000,00</p> <p>ТМВ TRICKI, ZATVOREN, MEGA, SK-594-TV, 2007 година (хаварисано) 18.000,00</p> <p>ТМВ FORD U 38 BENTAM AVTO-DIGALKA-MT-688, SK-975-TA, 1970 година 104.550,00</p>		<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. Миодраг Илиќ бр.1, на 22.01.2020 г. од 11 до 13 ч.</p> <p>Јавна аукција: На ден 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279</p>
7	Регионална дирекција Тетово бр.27-8/28-8/2-510-1/2-4 Четврта електронска јавна аукција	<p>ПМВ FIAT LINEA, SK-044-SF, 2008 година 103.320,00</p> <p>ПМВ FORD FOKUS, AMBIENT VAGON, SK-585-NP, 2002 година 86.100,00</p> <p>ПМВ RENAULT CLIO, SK-124-NA, 2003 година 86.100,00</p> <p>ПМВ CITROEN C4, SK-733-RN, 2004 година 120.540,00</p> <p>БУЛДУЖЕР Д3, сер.бр.501599, 1987 година, неисправен 344.000,00</p> <p>ГРЕЈДЕР FRAUN FRISXS B, 40300, 1980 година (неисправен) 430.500,00</p> <p>ГЛОДАРКА ЗА АСФАЛТ WIRTGEN 200 DC, 1999 година (неисправен) 3.444.000,00</p> <p>ПМВ RENAULT J DABD, SK-168-SO, 1988 година (неисправно) 43.050,00</p> <p>ПМВ KIA RIO DC 221 L3 TING, SK-886-TE, 2002 година (неисправно) 36.592,00</p> <p>ТМВ MITSUBUSI L 200, SK-118-TH, 2004 година (неисправно) 322.875,00</p>		<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, на ден 21.01.2020 г. од 10 до 14 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288</p> <p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с.Гиновици, Паленево, (во кругот на стопанството), на 22.01.2020 г.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288</p> <p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или пред Куманово, (во кругот на каменоломот, МВ Тикијарница), на 22.01.2020 г.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288</p> <p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје, Општина Петровец ул.7, бр.11, на 21.01.2020 г.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288</p> <p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје, (во кругот на Кастило-Смартбус), на 21.01.2020 г.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288</p> <p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје, бул. Асном бб, на 21.01.2020 г.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288</p>
8	Регионална дирекција Штип бр.27-38/6-3/1 Слободна комерцијална продажба	ГРУПА 1 Шампони, кремове, разни шишиња, цуцли, пелени, фарби за коса, куќинште, монитори, принтери, греалки, аптекарски мебел од иверица со стакло, фрижидер, количина 1160		
9	Регионална дирекција Штип бр.27-38/7-3/1 Слободна комерцијална продажба	ГРУПА 2 Шампони, кремове, разни шишиња, цуцли, пелени, фарби за коса, куќинште, монитори, принтери, греалки, аптекарски мебел од медијанап, плав, количина 1758		<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Комерцијална продажба: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278</p>
10	Регионална дирекција Штип бр.27-38/8-3/1 Слободна комерцијална продажба	ГРУПА 3 Шампони, кремове, разни шишиња, цуцли, пелени, фарби за коса, каса-сеф, метален ормар, метална скала, фрижидер, количина 1088		
11	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/58-22 Шеста електронска јавна аукција	<p>ПЕЛЕНИ ЗА ВОЗРАСНИ-FIXI, 14x12 пакети 13.440,00</p> <p>ВЛОШКИ-ФЕМИНА, 184x12 пакети 77.280,00</p> <p>ВЛОШКИ-SERENITI, 26x6 пакети 46.800,00</p> <p>ВЛОШКИ-SENTA, 193x20 пакети 135.100,00</p> <p>ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-SHICCO, 27x8 32.400,00</p> <p>ВЛОШКИ-SERENITI-ЗА ВОЗРАСНИ, 34x4 пакети 34.000,00</p> <p>ВЛОШКИ-SERENITI-АНАТОМСКИ, 61x4 пакети 73.200,00</p> <p>ПЕЛЕНИ-ЗА ВОЗРАСНИ-ВРЕКИ, 8x10 пакети 8.000,00</p> <p>ВЛОШКИ-TENI, 11x28+1x56 пакети 27.300,00</p> <p>ВЛОШКИ-SERENITI (8X30), 33x8 пакети 39.600,00</p> <p>ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-NIDANGE, 25x6 пакети 22.500,00</p> <p>ВЛОШКИ-SERENITI (8X15), 23x8 пакети 18.400,00</p> <p>ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕКИ, (1x30), зелени 5x5 пакети 7.500,00</p> <p>ВЛОШКИ-SERENITI-ВРЕКИ, плавни 6x15+5 пакети 28.500,00</p> <p>ДЕТСКИ ПЕЛЕНИ-KIKO, 21x50 пакети 52.500,00</p>		<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578</p>
12	Регионална дирекција Тетово бр.27-8/787-Г/3-3 Третта електронска јавна аукција	<p>ТМВ FORD VV FURGON, GV-229-VP, 2007 година 535.000,00</p> <p>ТМВ MAN BA-KESON, GV-1496-AC, 2007 година 1.076.250,00</p> <p>ТМВ FIAT FIORINO BV FURGON, GV-2263-AC, 2010 година 338.250,00</p> <p>Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, за сокови со капацитет од 7000 литри на час 1.745.370,00</p> <p>Машина за цедење на овошје, RETTERUNASCHNEN, капацитет 2000 литри на час, 2016 година 418.200,00</p>		<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Тетово, (во кругот на Пожарна станица), секој работен ден од 23.01.2020 година</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288</p> <p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Ресен на ул.Димитар Влахов бр.1, на ден 23.01.2020 г.</p> <p>Јавна аукција: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288</p>
13	Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-59/5-2 Слободна комерцијална продажба	Брусилница за округло брусење		<p>Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид, ул.15 Корпус бр.75 (во ДОО МИПК), на 15.01.2020 г. од 10 до 12 ч.</p> <p>Комерцијална продажба: На 30.01.2020 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk</p> <p>Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.076/464-044</p>

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА** (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 23.01.2020 година (четврток), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наудавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното наудавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозити.
Стварите се продаваат по системот видено-купуно, дополнително рекламирајќи не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА** (колона 1), сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купуно. Дополнителни рекламирајќи не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде објавено на ден 30.01.2020 година (четврток) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.